



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба,
Рок за рекламацин 15 дена.

Вторник, 24 декември 1991
Скопје

Број 57

Год. XLVII

Претплатата за 1991 година изле-
сува 1.300 динари. Овој број чини 40
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

1157.

Собранието на Република Македонија, врз осно-
ва на член 68 од Уставот на Република Македонија,
расправајќи по Декларацијата за Југославија и Де-
кларацијата за насоките за признавање на нови држа-
ви во Источна Европа и во Советскиот Сојуз, доне-
сени од Советот на министрите на Европската заед-
ница на 17 декември 1991 година во Брисел, а тргну-
вајќи од принципите на Повелбата на ООН, Заврш-
ниот акт на КЕБС во Хелсинки и Париската повел-
ба, на седницата одржана на 19 декември 1991 годи-
на, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА

ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО СУВЕРЕНА И НЕЗАВИСНА ДРЖАВА

1. Република Македонија како суверена и неза-
висна држава бара да биде меѓународно призната.

2. Република Македонија ги прифаќа критериу-
мите и ги исполнува условите донесени од страна на
Советот на министрите на Европската заедница на 17
декември 1991 година во Брисел.

3. Република Македонија го прифаќа Нацртот
на документот на Конференцијата за Југославија во
Хаг.

Таа го поддржува продолжувањето на Конферен-
цијата за Југославија во Хаг и ќе учествува, како и
досега, на конструктивен начин во нејзината работа,
со цел да се постигне дефинитивно решение за ју-
гословенската криза на мирен и демократски начин.

Истовремено, Република Македонија ги поддржу-
ва досегашните напори на Европската заедница на
тој план и ја изразува својата готовност и натаму
активно да учествува во нив.

4. Република Македонија ги поздравува и во це-
лост ги поддржува напорите на ООН преку генерал-
ниот секретар и Советот за безбедност за мирен рас-
плет на југословенската криза, вклучувајќи го и упа-
тувањето на мировни сили на ОН.

Собранието на Република Македонија го повику-
ва претседателот на Републиката и ја задолжува Вла-
дата, во согласност со нивните уставни овластувања,
да ги преземат сите мерки и активности што произ-
легуваат од оваа декларација.

5. Оваа декларација да се објави во „Службен
весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5099

19 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1158.

Врз основа на член 79, став 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), заради организирано оства-
рување на своите надлежности утврдени со Уставот
на Република Македонија и со законите, Претседате-
лот на Република Македонија донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА РАБОТА НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој деловник се уредува организацијата и
начинот на работата на работните тела на Претседа-
телот на Република Македонија (во натамошниот
текст: Претседател).

Член 2

Заради остварување на своите права и должнос-
ти утврдени со Уставот на Република Македонија и
со законите, Претседателот образува работни тела.
Работни тела на Претседателот се образуваат ка-
ко постојани и повремени.

1. Постојани работни тела

Член 3

Постојани работни тела на Претседателот се ко-
мисии.

Член 4

Комисиите како работни тела на Претседателот
разгледуваат одделни прашања од неговата надлеж-
ност, даваат мислења и подготвуваат предлози.

Комисиите за својата работа одговараат на Прет-
седателот.

За одделни прашања комисиите самостојно одлу-
чуваат кога тоа ќе им го довери Претседателот сог-
ласно со закон и со овој деловник.

Член 5

Како постојани работни тела Претседателот ги
формира следните комисии:

— Комисија за помилување;

— Комисија за републички признанија и одли-
кувања;

— Комисија за претставки и жалби.

Со одлуката за формирањето се определува сос-
тавот и бројот на членовите на комисијата.

Претседателот може да формира и други коми-
сии како постојани работни тела.

Комисиите донесуваат деловници за начинот на
нивната работа.

Член 6

Претседателот ги именува претседателите и чле-
новите на комисиите од претставници на соодвет-
ните републички органи и организации, друштва,
здруженија на граѓани, научни, стручни и други јав-
ни установи.

Член 7

Комисијата за помилување разгледува и подгот-
вува мислења и предлози за помилувања на поиме-
нично осудени лица за кривични дела предвидени со
закон и ги доставува на Претседателот за конечно
одлучување.

Комисијата за помишувања разгледува прашања од значење за остварувањето на политиката на помишувањата и на Претседателот му дава мислење и предлози.

Член 8

Комисијата за републички признанија и одликувања разгледува, подготвува и му поднесува на Претседателот предлози за доделување републички признанија и одликувања на органи, организации и поединци предвидени со закон.

Комисијата разгледува прашања од значење за остварување на политиката на одликувањата и на Претседателот му дава мислења и предлози.

Член 9

Комисијата за претставки и жалби ги разгледува и проучува претставките и жалбите упатени до Претседателот, му дава мислење и ги известува нивните подносителите за заземените ставови и преземените мерки.

Комисијата повремено го известува Претседателот за бројот, содржината на претставките и жалбите, како и за појавите и проблемите на кои се укажува во нив и му дава мислења и предлози за нивно разрешување.

Член 10

Комисиите на Претседателот во рамките на својот делокруг соработуваат со соодветни тела на Собранието на Република Македонија и на Владата на Република Македонија, со републичките органи, други органи и организации.

Член 11

За проучување на одделни прашања од својот делокруг и за подготвување на одредени материјали за тие прашања, комисиите можат да формираат работни групи.

2. Повремени работни тела

Член 12

За проучување на одделни прашања, од својата надлежност Претседателот може да формира комисији или работни групи, како привремени работни тела со одредени задачи.

Член 13

Претседателот со Одлуката за формирање на повремениот работен тело го утврдува составот и задачите на работното тело.

Повременото работно тело престанува со работа кога ќе ја изврши задачата за која е формирано.

Член 14

Стручните, организационите, техничките и други работи за работните тела ги обавува Кабинетот на Претседателот како единствена служба.

Кабинетот на Претседателот ги обавува стручните и други работи на Советот за безбедност на Република Македонија.

Член 15

Претседателот со посебна одлука ја утврдува организацијата и делокругот на работата на Кабинетот на Претседателот.

Член 16

Овој деловник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1496

19 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

1159.

Врз основа на член 15 од Деловникот за организацијата и начинот на работата на работните тела на Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТАТА НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се уредува организацијата и делокругот на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, како стручна служба (во натамошниот текст: Кабинет), раководењето со Кабинетот, начелата на внатрешната организација и остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работниците во Кабинетот

2. Кабинетот врши стручни, организациони и други работи и задачи за остварувањето на функциите на Претседателот на Република Македонија (во натамошниот текст: Претседател), на работните тела што тој ги формира и Советот за безбедност на Република Македонија.

3. Кабинетот врши стручно-аналитички, информативно-документациони, нормативно-правни, протоколари и стручно-технички, административни и други општи и материјално-финансиски работи.

Работите од претходниот став се однесуваат пред сè на: подготовките и организирањето на активностите на Претседателот, на работните тела што тој ги образува, Советот за безбедност на Република Македонија, како и на подготвувањето стручни мислења за одделни прашања, акти и документи што ги разгледуваат и донесуваат Претседателот или работните тела и следење на нивното извршување и други работи и задачи што се утврдени со актот за систематизација на работите и задачите на Кабинетот, како и други работи и задачи што ќе ги доверат Претседателот и претседателите на работните тела.

4. Во извршувањето на своите работи и задачи, Кабинетот соработува со стручните служби на Собранието на Република Македонија, на Владата на Република Македонија, на републичките органи на управата — министерствата, на друштвата, здруженијата на граѓаните и др.

5. Кабинетот на Претседателот се организира и работи како единствена стручна служба.

Работата во Кабинетот ја раководи, организира и усогласува Шефот на Кабинетот на Претседателот. Во рамките на Кабинетот стручните и другите работни задачи ги вршат: Шефот на Кабинетот, советници на Претседателот, секретарот на Кабинетот, секретари на работни тела, стручни соработници и други работници.

6. Одредени административно-финансиски, организационо-технички и други работи и задачи за потребите на Претседателот, неговите работни тела и Кабинетот, врз основа на меѓусебен договор, можат да се доверат на соодветни служби на Собранието на Република Македонија и на Владата на Република Македонија.

7. Работниците во Кабинетот ги уредуваат и остваруваат своите права, обврски и одговорности од работниот однос согласно со одредбите на Законот за органите на управата, другите прописи, колективните договори и одредбите на оваа одлука.

8. Средствата за работа на Кабинетот се обезбедуваат од републичкиот буџет.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА

Работите и задачите на Кабинетот ги вршат:

1. Шеф на Кабинетот на Претседателот

1.1. Шефот на Кабинетот го именува Претседателот.

Шефот на Кабинетот раководи, ја организира и усогласува работата на Кабинетот и врши дру-

ги работи и задачи што ќе му ги довери Претседателот.

1.2. Во случај на отсутност или спреченост по претходна консултација со Претседателот, Шефот на Кабинетот го заменува советник на Претседателот.

2. Советници на Претседателот

2.1. Претседателот именува советници за следните области, и тоа:

- советник за прашања на економскиот систем и економска политика;
- советник за политички систем;
- советник за односи со политичките партии, здруженија на граѓани и верски заедници;
- советник за меѓународни односи;
- советник за образование, наука и култура;
- советник за комуникација со јавноста;
- советник за надворешно-политички прашања и односи со странство.

Претседателот може да именува и други советници за одделни области.

2.2. Советниците на Претседателот се самостојни во вршењето на стручно-аналитичките, нормативно-правните, информативно-документационите и другите стручни работи и задачи.

2.3. Во подготвувањето и извршувањето на активите и документите што ги донесува Претседателот, советниците непосредно соработуваат со надлежни органи и организации.

3. Секретар на Кабинетот

3.1. Претседателот именува секретар на Кабинетот.

3.2. Секретарот на Кабинетот ја организира и координира нормативно-правната, стручно-техничката, организационата, материјално-финансиската работа на Кабинетот и врши други работи и задачи што ќе му ги довери Претседателот.

Секретарот на Кабинетот во соработка со Републичкиот протокол врши и протоколарни работи за Претседателот.

4. Колегиум

Заради претходни подготовки и координација на активностите на Кабинетот, се формира стручен Колегиум како облик на стручна консултација.

Колегиумот го сочинуваат: Шефот на Кабинетот, советниците на Претседателот и секретарот на Кабинетот.

Колегиумот го свикнува и со неговата работа раководи Шефот на Кабинетот.

Во работата на колегиумот може да учествуваат и други именувани и раководни работници во Кабинетот зависно од прашањата што се разгледуваат.

5. Секретари на работни тела

5.1. Претседателот на Република Македонија именува секретари на следните комисии:

- секретар на Комисијата за помилување;
- секретар на Комисијата за републички признанија и одликувања;
- секретар на Комисијата за претставки и жалби.

6. Секретар на Советот за безбедност на Република Македонија

Секретарот на Советот за безбедност на Република Македонија го именува Претседателот на Република Македонија и организационо припаѓа во Кабинетот.

Секретарот на Советот за безбедност на Република Македонија врши организациони, стручни и други работи и задачи за Советот.

7. Стручни, административно-технички и други работници

Стручните, финансиско-материјалните, оперативнотехничките, административно-техничките и други работи и задачи во Кабинетот ги вршат стручните, административно-техничките и други работници.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Шефот на Кабинетот на Претседателот, советниците на Претседателот, секретарот на Кабинетот, секретарите на комисиите и Секретарот на Советот за безбедност на Република Македонија ги именува Претседателот за време од четири години со право да можат да бидат повторно именувани.

Шефот на Кабинетот, советниците, секретарот на Кабинетот, секретарите на работните тела и секретарот на Советот за безбедност на Република Македонија за својата работа одговараат на Претседателот.

2. Личниот доход на Шефот на Кабинетот, советниците на Претседателот, секретарот на Кабинетот, секретарите на комисиите и на секретарот на Советот за безбедност на Република Македонија ги определува Претседателот во согласност со закон.

3. Секретарот на Кабинетот во согласност со актот за систематизација врши прием и распоредување на работниците во Кабинетот врз основа на јавен оглас односно конкурс, освен за работниците што ги именува Претседателот.

4. За користење на средствата за работа на Кабинетот Претседателот со посебна одлука ги овластува: Шефот на Кабинетот и секретарот на Кабинетот.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Општиот акт за систематизација на работите и задачите на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија ќе се донесе најдоцна во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СР Македонија број 08-752 од 20. XII. 1982 година и одлуките за изменување и дополнување на таа одлука донесени до престанувањето на нејзината важност.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1497

19 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

1160.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за мерките кои можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето во стопанството во Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 46/90), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 36/90), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ И ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ КАПИТАЛ

Член 1

Во Уредбата за составување и доставување на Извештај за состојбата на побарувањата и обврските и Извештај за примена на Законот за општествениот капитал („Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/91, 47/91 и 51/91), по член 4-а се додава нов член 4-б кој гласи:

„Член 4-б

По исклучок од член 1 и 3 на оваа уредба Извештајот за побарувањата и обврските на образецот „СОК-ПО“, со состојба на крајот на секој месец,

се доставува до надлежната служба на општествено-то книговодство најдоцна до 10-ти во месецот за претходниот месец“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2695/1
12 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1161.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземаат заради спречување и отстранување на нарушувањата во стопанството на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90) и член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за определување на највисоко ниво на цените на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/91), во точка 2, став 1, по алинејата 19-се додава:

Гранка Група Подгрупа

1003	10035	100350	Одржување и чистота на градови и населби (изнесување на сметот)
------	-------	--------	---

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2693/1
12 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1162.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се уредува начинот на формирањето и користењето на средства за финансиска поддршка на Република Македонија.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат од доброволни уплати во динарски и ефективни странски пари, чекови и дознаки од сметките на граѓани, претпријатија и други правни лица во земјата и странство, како и од подароци во скапоцености и племенити метали.

3. Доброволните уплати во динарски средства се уплатуваат на посебна републичка сметка, а ефективните странски пари, чекови, подароци во скапоцености и племенити метали се депонираат во Народната банка на Македонија.

4. Средствата од точка 2 на оваа одлука ќе се користат за изградба, стандардизација и опремување на Клиниките за хирургија и ортопедија на Медицинскиот факултет во Скопје.

5. Донаторите кои ќе дадат средства на Републиката со назначена намена или корисник, средствата

ќе се користат за таа намена односно ќе се пренесат на назначениот корисник.

6. За спроведување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии, за што повремено поднесува извештаи до Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2680/1
12 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1163.

Врз основа на член 60, став 3 од Законот за игрите на среќа и забавните игри на автомати („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87, 26/87, 51/88, 36/89 и 38/91), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на средства од игрите на среќа и од забавните игри на автомати во 1991 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/91), во членот 1 износот „4.500.000,00“ се заменува со износот „9.000.000,00“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:
„Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат на:

- Министерството за труд и социјална политика:
 - за финансирање на социјалната заштита 2.385.000,00 дин.
- Републичката конференција на социјално-хуманитарните организации:
 - за финансирање на програмите на социјално-хуманитарните организации 1.485.000,00 дин.
- Црвен крст на Македонија:
 - за финансирање на програмата на Црвениот крст на Македонија 1.215.000,00 дин.
- Министерството за образование и физичка култура:
 - за финансирање на врвното спортско творештво и за масовна физичка култура 1.530.000,00 дин.
- Сојузот на организациите за техничка култура — Народна техника на Македонија:
 - за финансирање на програмата на техничката култура 1.440.000,00 дин.
- Младински совет на Македонија:
 - за финансирање научно-истражувачки работни акции и воспитно рекреативните активности на младите 945.000,00 дин.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2953/1

19 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1164.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. КОСЕЛ — ОХРИД

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Косел — Охрид, се именуваат:

Стојан Мојсоски, советник во Заводот за предучилишно и основно воспитание и образование — Охрид и

Љубе Ристески, правник во РО „Градинар“ — Охрид

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4883/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1165.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ — ОХРИД

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Григор Прличев“ — Охрид, се именуваат:

д-р Драган Јанкоски, директор на ПЕ Охрид на Педагошкиот завод на Македонија и
Никола Мујоски, истражен судија при Општинскиот суд — Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4888/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1166.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ — ОХРИД

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Братство-Единство“ — Охрид, се именуваат:

Иван Голабоски, дипл. машински инженер и
Елена Илиќ, дипл. правник.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4887/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1167.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/87, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ — ООЗТ ТУРСКА ДРАМА — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Театарот на народностите — ООЗТ Турска драма — Скопје, се избираат:

Мирко Стефановски, секретар на Културно-просветната заедница на град Скопје и

Сабина Ајрула-Тоџија, артист во Драмскиот театар — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4869/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1168.

Врз основа на член 10 од Законот за издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 24/78) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОП ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИЦИ И НАСТАВНИ СРЕДСТВА „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ — СКОПЈЕ

1. За претставник на општествената заедница во Советот на ОП за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“ — Скопје, се именува Јован Созовски, директор на Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4895/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1169.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Васил Главинов“ — Титов Велес, се именуваат:

Божана Василковска, воспитувач во КДУ „Димче Мирчев“ — Титов Велес и

Султана Милојевиќ, правен референт во ТО „Велеспром“ — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4913/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1170.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 29/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на

Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТОЈАН БУРЧЕВ“ С. ИВАНКОВЦИ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Стојан Бурчев“ с. Иванковци — Титов Велес, се именуваат:

Боре Митиќ, земјоделски техничар во АК „Јо-зар“ — Титов Велес и

Орде Ристовски, технолог во АД „Трико“ — с. Иванковци — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4922/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1171.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Центарот за социјална работа во Титов Велес, се избираат:

д-р Никола Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Катица Чадиева, лектор во СО — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4893/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1172.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „11 ОКТОМВРИ“ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „11 Октомври“ — Куманово се именуваат:

Перо Величковски, вработен во ПЕ Куманово на Министерството за култура и

Владо Митевски, специјалист по кардиологија, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4889/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1173.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ- СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНОВО

1. За претставници на општествената заедница во Народниот театар во Куманово, се именуваат:

Нада Ивановска, директор на Библиотеката „Тане Георгиевски“ — Куманово и

Слободанка Станојковска, дипл. правник вработена во Стручната служба на СО Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4901/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1174.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ- КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „РИЛИНДИЈА“ С. ЛОЈАНЕ — КУМАНОВО

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Рилиндија“ с. Лојане — Куманово, се именува Халид Мухтари, советник во ПЕ Куманово на Министерството за образование и физичка култура.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4917/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1175.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО- МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО- ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СТРАШО ПИНЦУР“ С. КАРБИНЦИ — ЦТИП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Страшо Пинџур“ с. Карбинци — Цтип, се именуваат:

Здравко Костов, директор на Центарот за социјална работа Цтип и

Салтир Ташков, судија во Општинскиот суд — Цтип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4874/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1176.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/87, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО- МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО- ТОВОДЕН ОРГАН НА УЦСО „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ — ПРОБИШТИП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УЦСО „Наум Наумовски Борче“ — Пробиштип, се избираат:

Гоце Божинов, дипл. технолог, вработен во Ф-ката за акумулатори — „Злетово“ — Пробиштип и

Гуте Манасов, дипл. правник, вработен во Ф-ката за акумулатори — „Злетово“ — Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4870/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1177.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ „МАРШАЛ ТИТО“ — ПРОБИШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на Центарот за основно образование и воспитание „Маршал Тито“ — Пробиштип, се именуваат:

Васе Миланов, градежен инженер, вработен во рудникот „Злетово“ Пробиштип и

Сталинка Јакимовска, социјален работник во Центарот за социјални работи — Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4920/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

1178.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“ С. ДЕБРЕШТЕ — ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Вера Циривири-Трена“ с. Дебреште — Прилеп, се именуваат:

Ристо Димоски, наставник во ОУ „Кире Гаврилошки-Јане“ — Прилеп и

Виолета Петреска, правник во ПЕ Прилеп на Министерството за образование и физичка култура.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4919/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

1179.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За членови на Конкурсна комисија за именување директор на Центарот за социјална работа во Свети Николе, се избираат:

Стојанче Атансов, судија во Општинскиот суд — Свети Николе и

Никола Ташев, професор во УЦСНО „Јосип Броз Тито“ — Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4892/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1180.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За претставници на општествената заедница во Работната заедница на Центарот за социјална работа во Свети Николе, се именуваат:

Ленче Јанева, доктор по медицина, специјалист по општа медицина во Здравствениот дом Свети Николе и

Никола Петровски, дипломиран економист вработен во ЗИК „Овче Поле“ — ДОО „Ерцелија“ с. Ерцелија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4898/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1181.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/87, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ „МАНТОВО“ — РАДОВИШ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за стопанисување со води „Мантово“ — Радовиш, се избираат:

Ефтим Манев, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Тиме Андонов, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4873/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1182.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/87, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦСНО „ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ“ — ГОСТИВАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦСНО „Злате Малакоски“ — Гостивар, се избираат:

Делче Мерџаноски, маш. техничар, управник на погонот „Микрон“ — Мермери — Гостивар и

Бранко Трпески, дипл. електроинженер, вработен во „Готекс“ — Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4871/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1183.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „ЉУПЧО САНТОВ“ — КОЧАНИ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на УЦСО „Љупчо Сантов“ — Кочани, се именуваат:

Иванка Димитрова, заменик на директорот на Стопанска банка АД — Филијала Кочани,

Јордан Зафиров, технички директор на ЗИК „Кочанско поле“ — Кочани,

д-р Никола Јорданов, Медицински центар — Кочани и

Трајчо Манев, Завод за вработување — Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4896/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1184.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА — КИЧЕВО

1. За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Центарот за социјална работа — Кичево, се именуваат:

Симо Папазовски, педагог во ЦОУ „С. Штерјоски“ — Кичево и

Минире Пурелку, наставник во ЦОУ „Лирија“ — с. Србица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4897/1

3 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1185.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЗУФЕР МУСИЌ“ — ТЕТОВО

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Зуфер Мусиќ“ — Тетово, се именуваат:

м-р Јованче Дамјановски, раководител на ПЕ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и

Сајадин Казими, наставник, директор на Пионерскиот дом — Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4877/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1186.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НИКОЛА КАРЕВ“ — КРУШЕВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Карев“ — Крушево, се именуваат: Благоја Ѓорѓиоски, просветен работник во пензија и

Михајло Папалазоски, професор во ЦСНО „Наум Наумовски Борче“ — Крушево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4915/1

3 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1187

Уставниот суд на Македонија врз основа на член 430 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 6 ноември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) член 8 став 1 од Одлуката за основање јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ во Титов Велес, донесена од Собранието на Општина Титов Велес на 11 јули 1991 година („Службен гласник на Општина Титов Велес“ бр. 7/91) и

б) член 1 став 6 од Одлуката за именување и дополнување на Одлуката за воведување самопридонес во месните заседници: „Алексо Демниевски-Бауман“, „Богдан Караќостев“, „Васа Кошулчева“, „Димче Мирчев“, „9 Ноември“, „Славе Петров“, „Трајче Иванов“, „Трајко Крапчев“ и „Трпезица“, за решавање на водоснабдувањето преку изградба на објекти предвидени со програмата за изградба на хидросистемот „Лисиче“ за водоснабдување, зачувување, заштита и унапредување на човековата животна и работна средина и околина, донесена од Собранието на Општината Титов Велес на 11 јули 1991 година („Службен гласник на Општина Титов Велес“ бр. 7/91).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на Општина Титов Велес“.

3. Јавното комунално претпријатие „Дервен“ во Титов Велес пред Уставниот суд на Македонија повеќе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од одлуката означена во точката 1 под а) од оваа одлука, затоа што Собранието на Општината немало овластување да основа јавно претпријатие за водостопанска дејност, бидејќи според Законот за водите управувањето со природните водотеци, природните езера, природните извори и подземните води е исклучиво право на Републиката и дека со Одлуката се повредувале интересите на ЈКП „Дервен“ во вршењето на водостопански дејности, а со одлуката означена под б) Собранието на Општината извршила измени и дополнувања на одлука што граѓаните ја усвоиле на референдум, што било во спротивност со Законот за основните начела на референдумот и другите облици на лично изјаснување.

4. На јавната расправа претставниците на предлагачот посебно истакнаа дека со член 8 од Одлуката за основање на јавно претпријатие „Лисиче“ се повредуваат правата на располагање, користење и управување со средствата на работниците во другите претпријатија во Титов Велес што вршат водостопански дејности, меѓу кои и на ЈКП „Дервен“, што не било во согласност со Уставот на Република Македонија и било во спротивност со закон.

Претставниците на Собранието на Општина Титов Велес истакнаа дека член 8 од оваа одлука е само упатна одредба средствата, работниците и другите работи ЈП „Лисиче“ да ги преземе од другите претпријатија во договорни односи, а не одредба од когентна и извршна природа. Исто така, наведоа дека измените на одлуката за воведување на самопридонесот се од техничка природа и се насочени кон преименување на органите и организациите надлежни за спроведување на самопридонесот во согласност со промените на нивната положба и статус извршени со Законот за органите на управата и Законот за претпријатијата, со што не се повредува болјата на граѓаните изразена на референдумот во 1987 година за битните услови и намената на средствата заради кои е воведен самопридонесот.

5. На јавната расправа и на седницата Судот утврди дека со првооспорената одлука се основа јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ и се утврдуваат фирмата, дејноста, средствата за основање, привременото раководење со претпријатието, уписот

во судскиот регистар и роковите за донесување на општите акти на претпријатието и во тие делови претставува основачки акт, за чие оценување Уставниот суд на Македонија не е надлежен да одлучува.

Меѓутоа, во член 8 став 1 од оваа одлука, кој има карактер на општа правна норма, е предвидено дека со денот на запишувањето во судскиот регистар претпријатието презема дел од средствата, правата, обврските и работниците на претпријатијата што вршат водостопанска дејност на територијата на Општината Титов Велес.

Согласно точка 1 од Амандман XXV на Уставот на Република Македонија тековниот труд на работниците и општествените средства како општествен капитал се основа на управувањето и присвојувањето на резултатите од трудот остварени со работењето со тие средства, а согласно точка 1 од Амандман XXVI на Уставот работниците слободно ги здружуваат трудот и општествените средства во услови на стоковно производство и дејствување на законитостите на пазарот, заради вршење стопански и општествени дејности и стекнување доход. Согласно точка 2 став 1 од овој Амандман работната организација односно претпријатието е самостојна самоуправна организација и економска и деловна целина во која работниците се поврзани со заеднички интереси во работата со општествени средства, а согласно точка 2 став 4 од овој Амандман општествено-политичката заедница може да се основа работна организација ако вршењето на дејноста на таа организација е незаменлив услов за животот и работата на граѓаните или за работата на другите организации на определено подрачје или ако е тоа неопходно за работата на органите на таа општествено-политичка заедница.

Според член 7 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90 и 24/91) во областа на водостопанството од посебен општествен интерес се и заштитата и одбраната од штетни дејства на водите, заштитата на коритата и бреговите на водотеците и езерата, заштитата на водите од загадување, обезбедувањето на водоснабдување, наводнувањето и одводнувањето на земјоделско и друго земјиште, заштитата од ерозија и уредувањето на порои, организирањето и насочувањето на експлоатацијата на песок, чакал и камен, што се дејности и на ЈП „Лисиче“ според оспорената одлука за неговото основање. Согласно член 6 од овој закон инвеститорот во областа на водостопанството го доверува извршувањето на инвестиционите работи на водостопанска организација во мерка за која е оспособена за оваа дејност.

Според член 3 став 1 од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90) со претпријатието во општествена сопственост управуваат работниците, а согласно член 24-б од овој закон одредбите за претпријатијата во општествена, меншовита или приватна сопственост сообразно се применуваат и на јавните претпријатија. Конечно, според член 24-а став 3 од овој закон Собранието на општествено-политичката заедница ги пропишува условите што мора да ги исполнува јавното претпријатие заради вршење на дејностите што се незаменлив услов за живот и работа на определено подрачје, а според член 196-б од Законот општествено-политичката заедница може да учествува во управувањето со јавното претпријатие сразмерно на вложениот капитал.

Тргувајќи од означените уставни и законски одредби со кои се уредува положбата на работниците во управувањето со претпријатието и субјективитетот на претпријатието во правниот поредок, како и од функциите и овластувањата на Собранието на Општината како орган што ги утврдува условите за вршење на определени дејности од посебен општествен интерес или како субјект што управува со претпријатијата сразмерно на вложениот капитал, Судот оцени дека со одредбата од член 8 став 1 од Одлуката за основање на јавно претпријатие „Лисиче“ во Титов Велес Собранието на Општината Титов Велес ја повредило самостојната положба на работниците и положбата на претпријатијата во одлучувањето и

управувањето со средствата со кои располагаат, поради што таа е во несогласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

6. Понатаму, Судот утврди дека со второоспорената одлука, донесена од Собранието на Општината, е извршено изменување и дополнување на одлуката за воведување на самопридонесот од 1987 година, што е усвоена од граѓаните со референдум, така што се преименуваат надлежните органи за контрола и спроведување на самопридонесот, а наместо КРО „Дервен“ како изведувач на инвестиционите работи се пропишува да се овласти претпријатието што ќе го определи Собранието на Општината, што, според мислењето на Судот, не претставува само преименување на овластената организација, туку одземање на работите чие вршење и било поверено со одлуката донесена на референдум.

Согласно членовите 14, 15 и 16 од Законот за општите начела на самопридонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 27/78) при воведување на самопридонесот не е нужно за прашања кои се однесуваат на неговото спроведување (органи на контрола, организација за изведување на инвестиционите работи, начин на собирање на средствата и т.н.), граѓаните да се изјаснуваат на референдум, туку за нив одлучува Собранието. Според член 12 од Законот за основните начела на референдумот и другите облици на лично изјаснување („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79) волјата на граѓаните изразена на референдумот не може да биде повредена со ниеден акт на органот што го распишал референдумот.

Со оглед на тоа што со член 1 став 6 од второоспорената одлука Собранието на Општината Титов Велес го одзело овластувањето на КРО „Дервен“, кое му било утврдено со одлуката донесена од граѓаните на референдум, Судот оцени дека оваа одредба од одлуката е во спротивност со член 12 од Законот за основните начела на референдумот и другите облици на лично изјаснување.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 129/91

6 ноември 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

1188.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 октомври 1991 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста на одлуките за утврдување на цените на комуналните услуги, донесени на 25 декември 1990 година од Работничкиот совет на Јавното претпријатие за комунални услуги „Комуналец“ Ц. О. — Кавадарци.

2. СЕ ОТФРЛА предлогот за оценување согласноста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука со Одлуката за организирање јавно претпријатие за комунални работи „Комуналец“ во Кавадарци, донесена од Собранието на Општината Кавадарци на 27 ноември 1989 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. На Уставниот суд на Македонија му е поднесен предлог за оценување уставноста и меѓусебната согласност на одлуките означени во точката 1, затоа што согласно наведената одлука на Собранието на Општината Кавадарци, работничкиот совет на Јавното претпријатие „Комуналец“ не бил овластен да ги утврдува цените на услугите на претпријатието

и затоа што одлуките за цени на јавното претпријатие имале повратно дејство, што не било во согласност со Уставот.

5. На седницата Судот утврди дека оспорените одлуки се донесени на 25 декември 1990 година а влегле во сила на 1 јануари 1991 година и дека со нив се утврдуваат цените на комуналните услуги за изнесување и депонирање на отпадоци и дистрибуција на вода и одведување на отпадните води.

6. Според член 262 став 1 од Уставот на Република Македонија, законите другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство.

Судот смета дека повратно дејство на општите акти постои тогаш кога тие се применуваат на правни односи што се правно завршени пред нивното влегување во сила.

Со оглед на тоа што оспорените акти се применуваат само на односите што настануваат по 1 јануари 1991 година, Судот смета дека тие немаат повратно дејство, поради што не може да се постави прашањето за нивната согласност со член 262 став 1 од Уставот на Република Македонија.

7. Што се однесува до меѓусебната согласност на општите акти на претпријатието со означената одлука на Собранието на Општината Кавадарци, Уставниот суд на Македонија, согласно точка 1 од Амандман LIII на Уставот на Република Македонија, не е надлежен да одлучува за тоа.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 57/91

23 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

1189.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 ноември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Решението УП. бр. 3169 за измени и дополнувања на деталниот урбанистички план од помал обем, донесено од Секретаријатот за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина на Општината Битола на 26 декември 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во Службен гласник на Општината Битола.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 143/91 од 18 септември 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата спротивност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

4. На седницата Судот утврди дека со оспореното решение се врши измена од помал обем на Деталниот урбанистички план, со предвидување изградба и доградба на угостителски објект.

5. Согласно член 38 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 35/85, 18/89 и 38/90), кој престана да важи со измените и дополнувањата на Законот, кои влегоа во сила на 27 ноември 1990 година, постоеше можност од измена и дополнување на деталните урбанистички планови од помал обем на поинаков начин и по поинаква постапка од оние пропишани за донесување на плановите. Според член 34 став 2 и член 31 став 2 од Законот, урбанистичките планови ги донесува Собранието на општината со задолжително ставање на нацртот на урбанистичкиот план на јавна расправа, а според член 37 став

2 измените и дополнувањата на урбанистичките планови се вршат на начин и постапка пропишани со закон за нивното донесување.

Од означените законски одредби произлегува дека можноста од измени и дополнувања на урбанистичките планови од помал обем, на начин и по постапка поинакви од оние пропишани за нивното донесување, е изоставена, поради што, со денот на влегувањето во сила на означениот закон, измените и дополнувањата на урбанистичките планови мораат да се вршат на начин и постапка пропишани со закон за нивно донесување, независно од нивниот обем.

Со оглед на тоа што оспореното решение, кое е донесено по влегувањето во сила на означената законска одредба, се вршат измени и дополнувања на урбанистичкиот план од страна на орган на управата на општината и без јавна расправа по нацртот на актот за измени и дополнувања, Судот оцени дека тоа е во спротивност со означените законски одредби, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 143/91

6 ноември 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

1190.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, а на седницата одржана на 30 октомври 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за упатување на работници на принуден платен одмор, донесен од Габотничкиот совет на Претпријатието во општествена сопственост Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на седницата одржана на 1 ноември 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во означеното претпријатие на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што со неа се воведува нов институт во работно-правните односи присилен одмор кој немал основ во Законот за основните права од работниот однос и со Законот за работните односи и што одморите и отсуствата од работа се права кои зависат од диспозицијата на работникот, а оспорената одлука одморот го третира како обврска, поради што таа не била во согласност со Уставот и била во спротивност со законот.

4. На јавната расправа и во писмениот одговор на предлогот на овластениот предлагач, претставникот на доносителот на оспорениот акт наведе дека институтот принуден платен одмор не е предвиден во законските прописи кои ја регулираат материјата од работните односи, но претпријатието, ценејќи ја сложената економска положба во која се наоѓа, а која била предизвикана од севкупните длабоки економски нарушувања, се определило за примена на овој институт.

5. На седницата Судот утврди дека во точката 1 од оспорената одлука е предвидено поради целосно или делумно престанување на процесот на производство во одредени целини, односно процеси, како и престанувањето на работата на оние организациони делови чие работење е зависно и условено од укинатиот произведен процес, работниците од тие целини, процеси и организациони делови, да се упатуваат на принуден платен одмор. Според точката 2 од оваа одлука висината на личниот доход на ра-

ботниците кои се упатуваат на принуден платен одмор се утврдува според Одлука на Работничкиот совет за утврдување на висината на личниот доход и вредноста на бодот за погоните и функциите или деловите од погоните и функциите во услови на редуцирано или сопрено производство.

Од изнесените одредби на оспорената одлука произлегува дека со нив привремено се утврдува поинаков начин на организација на работата, ангажирање на работниците и остварување на нивните прага и обврски во услови на производно-економски и финансиски тешкотии во работењето и дека со нив не се доведуваат во прашање со Уставот и со закон гарантираните основни права на работникот од работниот однос.

6. Според став 1 точка 1 од Амандманот XXV на Уставот на Република Македонија тековниот труд на работниците и општествените средства како општествени капитал се основа на управувањето и присвојувањето на резултатите од трудот остварени со работењето со тие средства. Согласно став 3 на точката 3 од овој Амандман работниците во здружениот труд се користат со резултатите што ќе ги остварат со работата и управувањето со општествените средства и ги поднесуваат материјалните и другите последици од економски нецелесобразното и општествено неодговорното користење на тие средства. Согласно став 2 на точката 5 од означениот Амандман работниците во здружениот труд од остварениот приход во различните облици на здружување на трудот и средствата и во други облици на работење ги надоместуваат потрошените средства и стекнуваат и го распоредуваат доходот за проширена репродукција, за резерви и за задоволување на своите лични, на заедничките и општите општествени потреби, а според ставот 3 работниците во здружениот труд за вкупна лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот сразмерно со својот придонес во остварувањето на доходот што го дале со тековниот труд и со управувањето со општествените средства како минат труд на работниците.

Според став 1 точка 1 од Амандман XXVI работниците слободно ги здружуваат трудот и општествените средства во услови на стоково производство и дејствување на законитостите на пазарот, заради вршење на стопански дејности и стекнување доход на пазарот. Според став 1 точка 2 од Амандман XXVI работната организација е самостојна самоуправна организација и економска и деловна целина во која работниците се поврзани со заеднички интереси во работата со општествени средства.

Според членовите 1, 2 и 23 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) под работен однос се подразбира доброволен однос меѓу работникот и организацијата, заради вршење на определени работи и економски целесобразно и одговорно користење на средствата и остварување на правата и обврските што се стекнуваат од работата и по основ на работата, а правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос се уредуваат со закон, со колективен договор и со општ акт на организацијата.

Согласно член 34 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90) на работникот му е загарантиран личен доход во износ од 50% од просечниот месечен личен доход во стопанството на Републиката.

Од изнесените уставни одредби, како и од одредбите на новото работно законодавство, произлегува дека претпријатијата имаат поголема самостојност и одговорност, како во сферата на водењето на деловната политика и рационално користење на средствата, така и во нормативното уредување на правата и обврските од работниот однос, со тоа што се должни да ги почитуваат со Уставот и со закон утврдените основни права на работниците.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука привремено се уредува положбата на работниците во услови на производно-економски и финансиски тешкотии во работењето на Претпријатието, при што не се доведуваат во прашање основните права на работ-

никот кои произлегуваат од работниот однос, Судот оцени дека таа не е во несогласност односно не е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Во врска со мислењето на предлагачот дека со оспорената одлука се воведува нов институт во работното законодавство, Судот смета дека во услови на пазарно стопанисување и поголема самостојност и одговорност на претпријатијата, нема уставна и законска пречка со општи акти на претпријатијата да се уредат одделни прашања од нивното тековно работење, а поврзано со тоа да ја прилагодат организацијата на работата и начинот на остварувањето на одделни права и обврски на работниците во тие услови.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 51/91

30 октомври 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

1191.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 октомври 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставност и законитоста на член 73 од Правилникот за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка, како и личните примања на товар на другите трошоци на работењето, донесен во Основната организација на здружениот труд Медицински служби, во состав на Медицинскиот центар „Д-р Трифун Пановски“ во Битола, на референдумот одржан на 20 октомври 1986 година и изменет на 16 јуни 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во означениот Медицински центар на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Републичкиот одбор на Синдикатот за здравство и социјална заштита на Македонија, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставност и законитоста на одредбата од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што предвидувал намалување на личниот доход по снов, сложеност на работата за работниците кои ја немаат предвидената стручна подготовка, што не било во согласност со Уставот и било во спротивност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека во член 73 од Правилникот е предвидено на работникот распореден на работи и работни задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка да му се намалува личниот доход по основот сложеност.

5. Според став 3 на точка 5 од Амандман XXV на Уставот на Република Македонија работниците во здружениот труд за вкупна лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот што го дале со тековниот труд и со управувањето со општествените средства како минат труд на работниците.

Според член 49 став 1 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) на работникот му припаѓа личен доход за работата во согласност со општиот акт усогласен со општествен односно колективен договор и со закон.

Од изнесените законски одредби произлегува дека работникот има право на личен доход за работата што ја врши, а определувањето на висината на личниот доход е препуштено да се уредува со општ

акт односно со колективен договор. Притоа, Судот смета дека основ за определување на личниот доход на работниците според сложеноста на работата може да претставува и степенот на стручната подготовка, при што на работниците кои го немаат предвидениот степен на стручна подготовка може да им се намали личниот доход по тој основ.

Со оглед на тоа што во член 73 од Правилникот се намалува личниот доход на работниците кои ја немаат предвидената стручна подготовка, Судот оцени дека не може да се постави прашањето за неговата согласност односно спротивност со означените уставни и законски одредби и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 160/91

23 октомври 1991 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на Република Македонија“, број 38/91) се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

На Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна

1. Во членот 1 став 1 по зборовите „стапување во“ треба да се додадат зборовите: „НОВ до 15 мај 1945 година, односно времето од стапувањето во“.

Во ставовите 1 и 2 наместо зборот „ПОДЕМ“ треба да стои зборот „НОДЕМ“

2. Во член 11 став 2 наместо зборот „Кои“ треба да стои зборот „Кон“.

Бр. 12-4743

3 декември 1991 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Јанкуловски Јанкула од с. Лопатица, Битолско, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Битола во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 434/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Лушан Насков од Радовиш, против тужената Борјанка Наскова од Радовиш, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената Борјанка Наскова да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во определениот рок, за привремен старател ќе ѝ биде поставен Андон Антанасов, дипломиран правник од Радовиш,

кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот, сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 614/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост по основ на одршка по тужбата на тужителот Симјановски Софронија од с. Јанчиште против тужените Нагловски Цане и др. од с. Подбреге.

Бидејќи тужените Павловски Цане, Павловски Тодор и Илиевски Веселин се со непозната адреса во Америка, се повикуваат да се јават во судот во рок од 3 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да овластат свој полномошник кој ќе ги застапува во спорот.

Доколку тужените не се јават во определениот рок, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе им постави привремен застапник кој ќе се грижи за нивните интереси до правосилното окончавање на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 677/91.

Пред овој суд се води спор за измена на одлука по тужбата на тужителката Ирмете Даути од с. Желино, против тужениот Даути Феим од с. Стримница, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Даути Феим да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси сè до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1179/91.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 233/90 од 18. IX. 1991 година отвори стечајна постапка на Претпријатието за производство и услуги во прометот, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „Перил“ од Скопје, ул. „Вера Јоциќ“ бб.

За стечаен судија се именува Емилија Димитрова, судија на овој суд.

За стечаен управник се назначува Тодор Тодоровски од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 399-а, тел. 269-769. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ден 25. II. 1992 година, во 9,30 часот, соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 632/91 од 6. XI. 1991 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за промет на големо „Веком“ Скопје, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 19.

За стечаен судија се именува Даница Младеновска, судија на овој суд.

За стечаен управител се назначува Наум Козаклиев од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 5, влез I, ст. 1, тел. 221-899.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот

должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања за 7. I. 1992 година во 8 часот во овој суд, соба бр. 81.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

О Г Л А С

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 155/91 од 17. XII. 1991 година е отворена постапка за присилно порамнување помеѓу предлагачот на порамнувањето Општествено претпријатие за промет на земјоделски производи „Чаир“ — Скопје со неговите доверители. Понудено на порамнување на предлагачот заради намирување на долговите гласи: исплата на долговите од 50% за една година. За управник на присилното порамнување се назначува Атанаско Таневски, дипломиран економист, ул. „Никола Парапунов“ бр. 3-1/1, тел. 250-056. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања до Советот на порамнувањето на овој суд, соба бр. 60, со пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата и за гласање на предлогот за порамнување на 10. II. 1992 година во 8 часот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3984 од 2. VII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-10368-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето на задругата поради статусни промени — поделба под фирма: Занаетчиско изолаторска задруга „Изо — Скопје“ Ц. О. Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 10.

Задругата е организирана по пат на поделба со одлука бр. 02-396 од 24. VI. 1991 година, во две нови задруги: Занаетчиско изолаторска задруга „Изо — Скопје“ Ц. О. — Скопје и Електроинсталаторска задруга „Никола Тесла“ Ц. О. Скопје. Основачи на задругата се: Спиrowsки Димитрија, Поп Трпева Марија, Гркова Марија, Крстевски Димко, Вавлукис Марија, Вирановска Цанка, Костадиновски Тихомир, Николовска Николина и Надев Никола.

Дејност: 050302 — хидро изолација; — термо изолација; — акустична изолација; — фриго изолација; — антикорозивна изолација; — киселоотпорна изолација; — градежно браварски; — лимарски; — фасадерски; — терацерски-зидарски и други градежни занаетчиски работи во градежништвото; лимарска дејност (изработка на производи од лим и вршење на лимарски услуги).

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет задругата за своите обврски одговара потполно со целокупниот свој имот. Обврските што не можат да се намират од својот имот основачите задругарите одговараат во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување е Димитрија Спиrowsки, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3984/91. (178)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3365 од 2. VII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-10367-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето на задругата поради статусни промени — поделба на фирма: Електроинсталаторска задруга „Никола Тесла“, Ц. О., Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 10 — Скопје.

Основачи: Хајредин Шапка, Димчевски Петко, Петревски Герасим, Јованова Снежана. Задругата е организирана по пат на поделба во две нови задруги, со одлука бр. 02-395 од 24. VI. 1991 година.

Дејности: електроинсталаторска дејност 050301; — слабострујна инсталација.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет задругата „Никола Тесла“ настапува во свое име и за своја сметка и за обврските одговара потполно со целокупниот свој имот.

Обврските што не можат да се намират од својот имот основачите на задругата одговараат во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување е Јованова Снежана, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3365/91. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3504 од 19. VII. 1991 година на регистарска влошка бр. 2-10609-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга со следните податоци: Станбена задруга „Домос“ со П. О., Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 4 со следните податоци в.д. директор на задругата е Борче Стојановски.

Задругата ќе ги врши следните дејства:

140221 — Самоуправна интересна заедница за домување; 050100 — високоградба, изградба, реконструкција, адаптација и поправка на стопански, станбени и други згради; 05030 — инсталациони завршни работи во градежништвото; 050301 — завршни занаетчиски работи во градежништвото; 0702 — трговија на големо со градежни материјали; 070123 — трговија на мало со градежни материјали; 07123 — метални и електроинсталациони стоки; 070125 — мебел и градежна столарија; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои лакови и хемикалии

Основачи: Стојановски Борче, Јаневски Петар и Поповска Емилија.

Основачите одговараат до трикратен износ од вложените средства.

Вд-директорот има неограничени овластувања во застапувањето.

Станбената задруга истапува во свое име и за своја сметка — со потполна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3504/91. (181)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6360 од 27. II. 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-22-1-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на основната задружна организација поради усогласување на задруга со следните податоци: Бришење на Основна задружна организација за земјоделско производство „Напредок“ — Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 3 во состав на Земјоделско пчеларска задруга „Напредок“ Н. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 3 поради усогласување на Земјоделско пчеларска задруга „Напредок“ Н. Сол. О. со ООЗТ Скопје ул. „Антон Попов“ бр. 3.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6360/90. (183)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат на латиница под назив: „Производно-услужно трговско претпријатие на големо и мало „Дад-Комерц“ ц.о. експорт-импорт — Гевгелија“ се огласува за неважен. (3318)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „Јоко-Промет“ увоз-извоз д.о.о. — Скопје“ се огласува за неважен.

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Туристичко трговско претпријатие „Адифат Комерц“ ц.о. експорт-импорт — Скопје“ се огласуваат за неважни. (3320)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало и транспорт „Јадран-Комерц“ експорт-импорт ц.о. — Кавадарци“ се огласува за неважен. (3321)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Младинско спортско друштво „Скопје“ — кошаркарски клуб — Скопје“ се огласува за неважен. (3322)

О Б Ј А В А

Согласно член 58, став 2 и член 59, став 1, од Општиот колективен договор за стопанство на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/90), потписниците

О Б Ј А В У В А А Т

дека цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнискиот личен доход коригиран стразмерно на процентот на зголемување на трошоците на животот во октомври 1991 година, во однос на декември 1990 година, изнесува 5.498,00 динари, и се применува од 1 ноември 1991 година.

Стопанска Комора на
Македонија

Сојуз на Синдикатите
на Македонија

СОДРЖИНА

	Страна
1157. Декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава — — — — —	901
1158. Деловник за организација и начин на работа на работните тела на Претседателот на Република Македонија — — — — —	901
1159. Одлука за организација и делокруг на работата на Кабинетот на претседателот на Република Македонија — — — — —	902
1160. Уредба за дополнување на Уредбата за составување и доставување на Извештај за состојбата на побарувањата и обврските и Извештај за примена на Законот за општествениот капитал — — — — —	903
1161. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на највисоко ниво на цените на одделни производи и услуги — — — — —	904
1162. Одлука за формирање и користење на средства за финансиска поддршка на Република Македонија — — — — —	904
1163. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на средства од игрите на среќа и од забавните игри на автомати од 1991 година — — — — —	904
1164. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Косел — Охрид — — — — —	905
1165. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ЦОУ „Григор Прличев“ — Охрид — — — — —	905
1166. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ОУ „Братство Единство“ — Охрид — — — — —	905
1167. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на Театарот на народностите на ООЗТ Турска драма — Скопје — — — — —	905
1168. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ОП за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“ — Скопје — — — — —	906
1169. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Васил Главинов“ — Титов Велес — — — — —	906
1170. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Стојан Бурчев“ с. Иванковци — Титов Велес — — — — —	906
1171. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување директор на Центарот за социјална работа во Титов Велес — — — — —	906
1172. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ОУ „11 Октомври“ — Куманово — — — — —	906
1173. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Народниот театар во Куманово — — — — —	907
1174. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Рилиндија“ с. Лојане — Куманово — — — — —	907
1175. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ОУ „Страшо Пинџур“ с. Карбинци — Штип — — — — —	907
1176. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на УЦСО „Наум Наумовски-Борче“ — Пробиштип — — — — —	907
1177. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Центарот на основно образование и воспитание „Маршал Тито“ — Пробиштип — — — — —	908
1178. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Вера Циривири-Трена“ с. Дебреште — Прилеп — — — — —	908
1179. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување директор на Центарот за социјална работа во Свети Николе — — — — —	908
1180. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Работната заедница на Центарот за социјална работа во Свети Николе — — — — —	908
1181. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на РО за стопанисување со води „Мантово“ — Радовиш — — — — —	909
1182. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ЦСНО „Злате Малакоски“ — Гостивар — — — — —	909
1183. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на УЦСО „Љупчо Сантов“ — Кочани — — — — —	909
1184. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Центарот за социјална работа — Кичево — — — — —	909
1185. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ОУ „Зуфер Мусиќ“ — Тетово — — — — —	910
1186. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Карев“ — Крушево — — — — —	910
1187. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 123/91 од 6 ноември 1991 година — — — — —	910
1188. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 57/91 од 23 октомври 1991 година — — — — —	911
1189. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 143/91 од 6 ноември 1991 година — — — — —	912
1190. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 51/91 од 30 октомври 1991 година — — — — —	912
1191. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 160/91 од 23 октомври 1991 година Исправка на Законот за материјалното обезбедување на учесниците во НОВ — — — — —	913